



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ГРАДСКО

**Службен гласник на
Општина Градско
излегува по потреба**

**Број 2 година XXIII
02 април 2018**

15.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3, од Законот за локалната самоуправа („Службен весник“ на РМ бр.5/02) и член 19 од Статутот на Општина Градско („Сл гласник на Општина Градско., бр. 02/06) Градоначалникот на Општина Градско донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за давање на согласност на Годишна сметка за 2017 година на ЈКП Клепа Градско

Се објавува Одлуката за давање на согласност на Годишна сметка за 2017 година на ЈКП Клепа Градско, што Советот на Општина Градско го донесе на седницата одржана на 30.03.2018 година.

Бр.09-197/1
02.04.2018год.
Градско

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Градско,
Роберт Бешовски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр. 5/2002) и член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавните претпријатија "Службен весник на Република македонија" бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 19/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014; 25/2015; 61/2015 и 39/2016), Советот на Општина Градско на седницата одржана на ден 30.03.2018 година , ја донесе следната:

ОДЛУКА

за давање на согласност на Годишна сметка за 2017 година на ЈКП Клепа Градско

Член 1

Советот на Општина Градско како основач, дава согласност на Годишната сметка за 2017 година на Јавното комунално претпријатие „КЛЕПА,, Градско.

Член 2

Оваа Одлука стапува во сила во рок од 8дена сметано од денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Градско.

Бр.08-177/3
30.03.2018год.
Градско

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Градско,
Александар Јорданов с.р.

16.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3, од Законот за локалната самоуправа („Службен весник“ на РМ бр.5/02) и член 19 од Статутот на Општина Градско („Сл гласник на Општина Градско., бр. 02/06) Градоначалникот на Општина Градско донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за не давање на согласност на Годишна сметка за 2017 година на ЈКП Комуналец Градско

Се објавува Одлуката за не давање на согласност на Годишна сметка за 2017 година на ЈКП Комуналец Градско, што Советот на Општина Градско го донесе на седницата одржана на 30.03.2018 година.

Бр.09-197/2
02.04.2018год.
Градско

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Градско,
Роберт Бешовски с.р.

Врз основа на член36,став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр. 5/2002) и член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавните претпријатија "Службен весник на Република Македонија" бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 19/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014; 25/2015; 61/2015 и 39/2016), Советот на Општина Градско на седницата одржана на ден 30.03.2018 година , ја донесе следната:

ОДЛУКА
за не давање на согласност на Годишна сметка за 2017 година на ЈКП Комуналец Градско

Член 1

Советот на Општина Градско како основач, **не дава** согласност на Годишната сметка за 2017 година на Јавното комунално претпријатие „КОМУНАЛЕЦ,, Градско.

Член 2

Оваа Одлука стапува во сила во рок од 8 дена сметано од денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Градско.

Бр.08-177/3
30.03.2018год.
Градско

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Градско,
Александар Јорданов с.р.

17.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3, од Законот за локалната самоуправа („Службен весник" на РМ бр.5/02) и член 19 од Статутот на Општина Градско („Сл гласник на Општина Градско,, бр. 02/06) Градоначалникот на Општина Градско донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за давање на согласност за основање на регионална депонија и потребната инфраструктура за Вардарски плански регион

Се објавува Одлуката за давање на согласност за основање на регионална депонија и потребната инфраструктура за Вардарски плански регион, што Советот на Општина Градско го донесе на седницата одржана на 30.03.2018 година.

Бр.09-197/3
02.04.2018год.
Градско

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Градско,
Роберт Бешовски с.р.

Врз основа на член 80 став (12) од законот за управување со отпад (Службен Весник на Република Македонија бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10,09/2011,51/2011,123/2012,147/13,163 /13,51/2015,146/15,156/15,39/16 и 63/16) Совет на општина Градско на седницата одржана на ден 30.03.2018 година ја донесе следната

ОДЛУКА
за давање на согласност за основање на регионална депонија и потребната инфраструктура за Вардарски плански регион

Член 1

Советот на Општина Градско дава согласност за основање на регионална депонија и потребната инфраструктурата за Вардарски плански регион од страна на Владата на Република Македонија согласно член 80 став12 од Законот за управување со отпад а со цел заштита на животна средина и здравјето на луѓето и решавање на постоечкиот проблем за управување со отпадот на територијата на општина Градско,.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

Советот на Општина Градско на својата седница одржана на ден 30.03.2018 година, донесе Одлука за давање на согласност за основање на регионална депонија и потребната инфраструктура за Вардарски плански регион.

Главни причини поради кои се пристапни кон донесување на вакви одлуки се проблемите со кои се соочува општината во управувањето со отпадот и неможноста за исполнување на обврските кои произлегуваат од Законот за управување со отпадот. Имено, општината проценувајќи ја својата финансиска состојба, како и потребните финансиски средства за расчистување на непрописните депонии, како и обврската за собирање и отстранување на отпадот согласно стандардите за животна средина, односно во стандардизирана депонија, увиде дека нема можност за решавање на проблемите.

Заради заштита на животната средина и здравјето на луѓето како и состојбата со отпадот во општината Градско неопходно е итно преземање на активности со цел собирање, транспортирање, селекција и отстранување на отпадот. Воедно, согласно Националниот план за управување со отпад на Република Македонија и Регионалниот план за управување со отпад за Вардарскиот плански регион, потребно е да се воспостави регионален систем за управување со отпад преку основање на регионална депонија и соодветна инфраструктура.

Во Физибилити студијата за управување со отпад за Вардарскиот плански регион е утврдено дека вкупната проектирана инвестициона вредност на регионалната депонија со целокупната инфраструктура, како систем за управување со отпад изнесува 24.618.453,00 евра, при што минималните финансии што треба да ги обезбеди општина Градско изнесуваат 3.077.306,62 евра, средства со кои општина Градско не располага. Дополнително, согласно со Стратегијата за управување со отпад на Република Македонија, потребно е воспоставување на регионална соработка за основањето на депонијата, без кое управувањето со отпад не може да биде одржливо ниту достапно

за населението. Во овој момент не постои можност сите општини од Вардарскиот плански регион да ја обезбедат потребната финансиска помош со што не може да се основа депонија со потребната инфраструктура доколку не се обезбеди финансирање од Владата на Република Македонија.

Врз основа на претходното изнесено, Советот на општината Градско донесе одлука со која основањето на регионалната депонија со потребната инфраструктура го доверува на Владата на Република Македонија, како најдобар начин за брзо решавање на проблемите со управување со отпадот, а кој ќе биде со најмали трошоци и со цена кој ќе биде достапна за населението во Вардарскиот плански регион.

Бр.08-177/5
30.03.2018 год.

Градско

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Градско,
Александар Јорданов с.р.

18.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3, од Законот за локалната самоуправа („Службен весник“ на РМ бр.5/02) и член 19 од Статутот на Општина Градско („Сл гласник на Општина Градско, бр. 02/06) Градоначалникот на Општина Градско донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за усвојување на регионалниот план за управување со отпад за Вардарски плански регион

Се објавува Одлуката за усвојување на регионалниот план за управување со отпад за Вардарски плански регион, што Советот на Општина Градско го донесе на седницата одржана на 30.03.2018 година.

Бр.09-197/4
02.04.2018 год.

Градско

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Градско,
Роберт Бешовски с.р.

Врз основа на член 36, став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Република Македонија бр. 5/2002) а во врска со член 80 став 12 од Законот за управување со отпад "Службен Весник на Република Македонија" бр. 68/2004; 71/2004; 107/2007; 102/2008; 143/2008; 82/2009; 124/2010; 140/2010; 51/2011; 6/2012; 123/2012; 147/2013; 163/2013; 27/2014; 51/2015; 146/2015; 156/2015; 192/2015; 39/2016; 63/2016), Советот на Општина Градско на седницата одржана на ден 30.03.2018 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за усвојување на Регионалниот план за управување со отпад за Вардарскиот плански регион

Член 1

Советот на Општина Градско го УСВОЈУВА Регионалниот план за управување со отпад за Вардарскиот плански регион во чиј состав се наоѓа и Општина Градско кој документ е изработен во рамки на ИПА проектот „Подготовка на потребни документи за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Вардарски, Пелагониски, Југозападен и Скопски регион EuropeAID/136347/IN/SER/MK .

Член 2

Оваа Одлука стапува во сила во рок од 8 дена сметано од денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Градско.

Бр.08-177/6
30.03.2018год.
Градско

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Градско,
Александар Јорданов с.р.

19.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3, од Законот за локалната самоуправа („Службен весник" на РМ бр.5/02) и член 19 од Статутот на Општина Градско („Сл гласник на Општина Градско,, бр. 02/06) Градоначалникот на Општина Градско донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за давање подарок по повод празникот Богојавление Водици 2018 година

Се објавува Одлуката за давање подарок по повод празникот Богојавление Водици 2018 година, што Советот на Општина Градско го донесе на седницата одржана на 30.03.2018 година.

Бр.09-197/5
02.04.2018год.
Градско

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Градско,
Роберт Бешовски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа („Службен Весник на РМ,, бр.5/02) и член 3 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен Весник на РМ,, бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Советот на Општина Градско на седницата одржана на 30.03.2018 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за давање подарок по повод празникот Богојавление Водици 2018 год.

Член 1

Со оваа Одлука Општина Градско подарува мобилен телефонски уред - Samsung SM - J530F Galaxy J5 (2017), Black Color, Dual SIM, 5.2 inches Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, Resolution 720, на лицето Зоран Илиќ со датум на раѓање 02.10.1995 година, со адреса на живеење на ул.Маршал Тито бр.25 од Градско.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Градско.

Бр.08-177/7
30.03.2018год.
Градско

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Градско,
Александар Јорданов с.р.

20.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3, од Законот за локалната самоуправа („Службен весник“ на РМ бр.5/02) и член 19 од Статутот на Општина Градско („Сл гласник на Општина Градско, бр. 02/06) Градоначалникот на Општина Градско донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за
доделување на финансиски средства

Се објавува Одлуката за доделување на финансиски средства, што Советот на Општина Градско ја донесе на седницата одржана на 30.03.2018 година.

Бр.09-197/6
02.04.2018год.
Градско

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Градско,
Роберт Бешовски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02) и член 17 од Статутот на Општина Градско (Службен гласник на Општина Градско бр. 2/06) Советот на Општина Градско донесе

ОДЛУКА
за доделување на финансиски средства

Член 1

На Васка Филипова од Градско со ЕМБГ ххххх и се доделуваат финансиски средства во износ од 20.000,00 денари, потребни за лекување.

Член 2

Средставата ќе бидат исплатени на сметка број ххххх во ххххх банка од тековни резерви, програма А0, konto 413110 од Буџетот на Општина Градско за 2018 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Бр.08-177/8
30.03.2018год.
Градско

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Градско,
Александар Јорданов с.р.

Број на акт	СОДРЖИНА	Стр.
15	З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за давање на согласност на Годишна сметка за 2017 година на ЈКП Клепа Градско	1
	О Д Л У К А за давање на согласност на Годишна сметка за 2017 година на ЈКП Клепа Градско	1
16	З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за не давање на согласност на Годишна сметка за 2017 година на ЈКП Комуналец Градско	1
	О Д Л У К А за не давање на согласност на Годишна сметка за 2017 година на ЈКП Комуналец Градско	2
17	З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за давање на согласност за основање на регионална депонија и потребната инфраструктура за Вардарски плански регион	2
	О Д Л У К А за давање на согласност за основање на регионална депонија и потребната инфраструктура за Вардарски плански регион	2
18	З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за усвојување на регионалниот план за управување со отпад за Вардарски плански регион	3
	О Д У К А за усвојување на регионалниот план за управување со отпад за Вардарски плански регион	4
19	З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за давање подарок по повод празникот Богојавление Водици 2018 година	4
	О Д Л У К А за давање подарок по повод празникот Богојавление Водици 2018 година	4
20	З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за доделување на финансиски средства	5
	О Д Л У К А за доделување на финансиски средства	5

Издавач : Општина Градско тел. 043/251-522 факс. 043/251-856

Буџет на Општина Градско
Сметка: 100000000063095 Народна Банка РМ
Сметка на Буџетски Корисник 717014102563018